



СЛУЖБЕН ВЕСНИК

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

„Службен весник на СРМ“ излегува по потреба. Рок за рекламација 15 дена. Огласи според тарифата.

Понеделник, 8 февруари 1982
Скопје
Број 3 Год. XXXVIII

Претплатата за 1982 година изнесува 900 динари. Овој број чини 20 дин. Жиро сметка 40100-603-12498

25.

Врз основа на член 376, став 1, алинеја 8 од Уставот на СРМ, а во врска со член 12 и 9 од Законот за помилување, Претседателството на СРМ, на седницата одржана на 25 јануари 1982 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ПОМИЛУВАЊЕ НА ОСУДЕНИ ЛИЦА

I

Изречената казна затвор во траење од 3 месеци се прости на:

1. Јотовски Ѓорѓи Анастас, од Скопје.

II

Неиздржаниот дел од изречената казна затвор се прости на:

1. Ѓорѓиевски Ѓоре Делче, од Гостивар,
2. Глаев Страшо Јордан, од Штип.

III

Изречената казна затвор во траење од 30 дена се замени со условна осуда со тоа што таа нема да се изврши ако осудениот во рок од 1 година не стори ново кривично дело на:

1. Бутов Ристо Никола, од Прилеп.

IV

Изречената казна затвор во траење од 2 месеци се замени со условна осуда со тоа што таа нема да се изврши ако осудените во рок од 1 година не сторат ново кривично дело на:

1. Плетварец Методија Сотир, од Прилеп,
2. Калики Љутви Атмије, од с. Корошишта,
3. Руждие Абдулоревка Ислам, од Струга.

V

Изречената казна затвор во траење од 3 месеци се замени со условна осуда со тоа што таа нема да се изврши ако осудените во рок од 1 година не сторат ново кривично дело на:

1. Зекири Гафур Иса, од с. Пирок,
2. Ташевски Васил Андо, од Богданци,
3. Јованов Јаким Ѓорѓи, од с. Турско Рудари,
4. Николов Костадин Трајче, од Гевгелија,
5. Реџепа Зумбо Рукија, од Кавадарци.

VI

Изречената казна затвор во траење од 4 месеци се замени со условна осуда со тоа што таа нема да се изврши ако осудените во рок од 1 година не сторат ново кривично дело на:

1. Пеџанов Стојан Наџе, од Ѓорче Петров,
2. Меметемни Нешат Рамиз, од с. Буковиќ,
3. Илми Абдула Рочи, од с. Велешта,
4. Пиштоллов Трајко Блажо, од Неготино.

VII

Изречената казна затвор во траење од 6 месеци се замени со условна осуда со тоа што таа нема да се изврши ако осудените во рок од 1 година не сторат ново кривично дело на:

1. Пачарски Стоица Јован, од с. Будинарци,
2. Ѓорѓиев Ило Ангел, од Неготино.

VIII

Изречената казна затвор во траење од 7 месеци се замени со условна осуда со тоа што таа нема да се изврши ако осудениот во рок од 1 година не стори ново кривично дело на:

1. Јосифовски Даме Глигор, од Скопје.

IX

Изречената казна затвор во траење од 8 месеци се замени со условна осуда со тоа што таа нема да се изврши ако осудените во рок од 2 години не сторат ново кривично дело на:

1. Јаневска Трајко Бранка, од Куманово,
2. Вељановски Дељо Крсте, од Битола.

X

Изречената казна затвор во траење од 10 месеци се замени со условна осуда со тоа што таа нема да се изврши ако осудениот во рок од 2 години не стори ново кривично дело на:

1. Дрешај Суљо Хазир, од Драчево.

XI

Изречената казна затвор во траење од 1 година се замени со условна осуда со тоа што таа нема да се изврши ако осудениот во рок од 2 години не стори ново кривично дело на:

1. Таири Таир Џеват, од с. Четране.

XII

Неиздржаниот дел од изречената казна затвор се замени со условна осуда со тоа што тој дел од казната нема да се изврши ако осудените во рок од 1 година не сторат ново кривично дело на:

1. Ангеловски Глигор Златко, од с. Аргулица,
2. Велинов Иван Костадин, од Штип.

XIII

Неиздржаниот дел од изречената казна затвор се замени со условна осуда со тоа што тој дел од казната нема да се изврши ако осудениот во рок од 2 години не стори ново кривично дело на:

1. Момировски Петре Благоја, од Скопје.

XIV

Неиздржаниот дел од изречената казна затвор се намали за 3 месеци на:

1. Атанасовски Венџо Светислав, од Куманово.

XV

Неиздржаниот дел од изречената казна затвор се намали за 6 месеци на:

1. Талески Кирил Ѓорѓи, од Крушево,
2. Дрвошанов Ванчо Живко, од с. Дабиља,
3. Черкези Назиф Мемед, од Гостивар,
4. Гелевски Ѓорѓи Бранко, од Скопје.

XVI

Неиздржаниот дел од изречената казна затвор се намали за 1 година на:

1. Зијаде Реџеп Абузеит, од Скопје,
2. Абази Баќи Зијадин, од с. Брест,
3. Спасов Јосиф Тома, од с. Пиперово.

XVII

Неиздржаниот дел од изречената казна затвор се намали за 2 години на:

1. Марковски Танаско Јоше, од Кичево.

XVIII

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 08 107
25 јануари 1982 година
Скопје

Претседател
на Претседателството на СРМ,
Љупчо Арсов, с. р.

26.

Врз основа на член 16 од Законот за извршување на Републичкиот буџет за 1982 година („Службен весник на СРМ“, број 42/81), Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија донесе

О Д Л У К А

ЗА КОМПЕНЗАЦИЈА НА ДЕЛ ОД ТРОШОЦИТЕ
ЗА ЦЕНАТА НА СТРУЈАТА НА ТЕРМОЕЛЕКТРАНАТА „НЕГОТИНО“

1. Компензацијата за покривање на дел од трошоците за цената на струјата од Термоелектраната „Неготино“ за 1981 година се утврдува во износ од 100.000.000 динари.

2. Компензацијата од точка 1 на оваа одлука ќе се исплатува од средствата предвидени во Републичкиот буџет за 1982 година (Раздел 69, Позиција 607 — компензации).

Средствата од став 1 на оваа одлука се даваат без обврска за враќање.

3. Се задолжува Републичкиот секретаријат за финансии да ја спроведе оваа одлука.

4. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 23-159/1
26 јануари 1982 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
Благој Попов, с. р.

27.

Врз основа на член 104 став 3 од Законот за даноците на граѓаните („Службен весник на СРМ“, бр. 45/77, 9/78, 43/78 и 38/81), републичкиот секретар за финансии, во согласност со републичкиот секретар за земјоделство и шумарство, донесува

НАРЕДБА

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ФАКТОРОТ ЗА ПРЕСМЕ
ТУВАЊЕ НА ВИСТИНСКИОТ ПРИХОД ОД
ЗЕМЈОДЕЛСКА ДЕЈНОСТ

1. Факторот за утврдување на вистинскиот приход од земјоделска дејност, во смисла на член 104, став 3 од Законот за даноците на граѓаните, за 1981 година изнесува 1,5.

2. Оваа наредба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 08-75/1
19 јануари 1982 година
Скопје

Републички секретар
за финансии,
Ристо Филиповски, с. р.

28.

Врз основа на точка 50, став 1 од Наредбата за сметките за уплата на приходите на општествено-политичките заедници и нивните фондови, на самоуправните интересни заедници и другите самоуправни организации и заедници и за начинот на известување на корисниците на тие приходи („Службен лист на СФРЈ“, број 70/80 и 70/81), републичкиот секретар за финансии, во согласност со Службата на општественото книговодство на Социјалистичка Република Македонија, Централна — Скопје, издава

НАРЕДБА

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ПРОПИ
ШУВАЊЕ НА ПОТСМЕТКИ НА УПЛАТНИТЕ
СМЕТКИ КАКО И ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПРЕОД
НИ СМЕТКИ И НА ЗБИРНИ СТАПКИ ЗА УПЛА
ТУВАЊЕ НА ПРИДОНЕСИТЕ ОД ЛИЧНИОТ
ДОХОД НА РАБОТНИЦИТЕ И ОД ДОХОДОТ

1. Во Наредбата за пропишување на потсметки на уплатните сметки како и за утврдување на преодни сметки и на збирни стапки за уплатување на придонесите од личниот доход на работниците и од доходот („Службен весник на СРМ“, бр. 9/81, 13/81, 29/81 и 32/81), во Прегледот бр. 1, точка 1, алинеја 2 стапката „0,45“ се заменува со стапката „0,40“.

Во точка 2, алинеја 2 стапката „0,22“ се заменува со стапката „0,20“.

2. Во Прегледот бр. 2, точка 1 под а), алинеја 1, стапката „9,20“ се заменува со стапката „9,60“, во алинеја 2 стапката „2,95“ се заменува со стапката „1,60“, во алинеја 3 стапката „1,00“ се заменува со стапката „0,85“ и збирната стапка „13,15“ се заменува со стапката „12,05“. Бројот на потсметката „40100-844-033-63“ се заменува со бројот „40100-844-033-8056“.

Во истата точка под б), алинеја 1 стапката „9,20“ се заменува со стапката „9,60“, во алинеја 2 стапката „2,95“ се заменува со стапката „1,60“, во алинеја 3 стапката „1,00“ се заменува со стапката „0,85“ и збирната стапка „13,22“ се заменува со стапката „12,12“. Бројот на потсметката „40100-844-033-79“ се заменува со бројот „40100-844-033-8061“.

3. Во Прегледот бр. 3 под а) во потсметките на реден број од 1 до 30, бројката на преодната сметка „16“ се заменува со бројката „8.077“, а под б) бројката на преодната сметка „21“ се заменува со бројката „8.082“.

4. Во Прегледот бр. 4 под а) во потсметките на реден број од 1 до 30, бројката на преодната сметка „37“ се заменува со бројката „8.035“, а под б) бројката на преодната сметка „42“ се заменува со „8.040“.

5. Во Прегледот бр. 5 во потсметките на реден број од 1 до 30 бројката на преодната сметка „58“ се заменува со „8.009“.

6. Оваа наредба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“, а ќе се применува од 1 јануари 1982 година.

Бр. 11-2909/1-80
јануари 1982 година
Скопје

Републички секретар
за финансии,
Ристо Филиповски, с. р.

29.

Врз основа на член 18 од Законот за обезбедување постојани средства на Фондот на Федерацијата за кредитирање на побрзиот развој на стопански недоволно развиените републики и автономни покраини во периодот од 1981 до 1985 година („Службен весник на СРМ“, бр. 31/81), републичкиот секретар за финансии пропишува

У П А Т С Т В О

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА УПАТСТВОТО ЗА НАЧИНОТ НА УТВРДУВАЊЕТО НА ОСНОВИЦАТА, ПРЕСМЕТУВАЊЕТО, УПЛАТУВАЊЕТО И НАСОЧУВАЊЕТО НА ЗАДОЛЖИТЕЛНИОТ ЗАЕМ ЗА ФОНДОТ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА

1. Во Упатството за начинот на утврдувањето на основницата, пресметувањето, уплатувањето и насочувањето на задолжителниот заем за Фондот на Федерацијата („Службен весник на СРМ“, бр. 34/81), во точката 6 зборовите: „50% од средствата насочени во Фондот на Федерацијата и 50% од средствата што се водат кај Стопанската банка — Здружена банка — Скопје (Стопанска банка)“, се заменуваат со зборовите: „од средствата што се

водат на посебна сметка кај Стопанската банка — Здружена банка — Скопје (Стопанска банка), а преку преодната и собирната сметка на задолжителниот заем што се води кај Службата на општественото книговодство“.

2. По точката 6 се додава нова точка 7 која гласи:

„7. Основните организации на здружен труд на кои во согласност со член 16, став 3 од Законот им се вратени уплатените средства на задолжителен заем нема да составуваат и доставуваат до Службата на општественото книговодство, образец „СФ“ — Пресметка на постојаните средства на Фондот на Федерацијата за кредитирање на побрзиот развој на стопански недоволно развиените републики и автономни покраини“.

3. Досегашните точки 7 и 8 стануваат 8 и 9.

4. Ова упатство влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 11-2325/1-81

13 јануари 1982 година

Скопје

Републички секретар
за финансии,
Ристо Филиповски, с. р.

ОПШТИ АКТИ НА САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ

ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ — БИТОЛА

38.

Врз основа на член 9 и 26 од Законот за самоуправните интересни заедници на здравството и здравственото осигурување („Службен весник на СРМ“ бр. 5/74), член 26 став 1 точка 8 и член 27 став 2 од Самоуправната спогодба за основање на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Битола и основни заедници во Битола, Демир Хисар и Ресен, а во врска со член 1 од Законот за изменување на Законот за самоуправните интересни заедници на здравството и здравственото осигурување („Службен весник на СРМ“, бр. 43/78), Собранието на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Битола, со рамноправно учество на Соборот на делегати корисници на услугите — работници и Соборот на делегати — даватели на услугите, по претходно добиено мислење од Основната заедница на здравството и здравственото осигурување — Демир Хисар, на заедничка седница одржана на 25 декември 1981 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСИТЕ ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ И СТАПКАТА НА ПОСЕБНИОТ ПРИДОНЕС ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ВО СТРАНСТВО ЗА ОСИГУРЕНИЦИТЕ ОД ПОДРАЧЈЕТО НА ОПШТИНАТА ДЕМИР ХИСАР ЗА 1982 ГОДИНА

Член 1

Стапката на придонесот за здравствено осигурување за 1982 година се утврдува на 7,60% од бруто личниот доход и другите примања во која се содржани:

— стапката на придонесот за задолжителни видови на здравствена заштита од 4,00% и

— стапката на придонесот за правата од здравствената заштита над задолжителните видови и другите права од здравственото осигурување од 3,60%.

Придонесот за здравствено осигурување во случај несреќа на работа и заболување од професионална болест се утврдува во висина од 0,40%.

Основица за пресметување на придонесот од претходниот став претставува:

— кај обврзниците кои формираат доход, осигурениот доход;

— кај обврзниците кои не формираат доход, бруто личниот доход и другите примања.

За лица кои работат по договор за дело ќе се плаќа придонес за здравствено осигурување за случај несреќа на работа по стапка од 1% на исплатениот надоместок.

Член 2

Посебниот придонес за користење на здравствена заштита во странство (за деташирани работници) се одредува во висина од 20% од чистиот личен доход, односно основницата утврдена со посебна одлука.

Придонесот од претходниот став по видови на осигурување се распоредува сразмерно на стапката утврдена со член 1 на оваа одлука.

Член 3

Придонесот за здравствено осигурување на привремено невработените лица, СИЗ за вработување и придонесот за здравствено осигурување на уживателите на пензии и инвалиднии, СИЗ за пензиско и инвалидско осигурување на СРМ го плаќаат по стапка од 10,23%.

Основица за пресметување на придонесот од претходниот став претставува:

— за СИЗ за вработување — просечниот износ на име паричен надоместок на привремено невработените лица во време за кое се плаќа придонесот;

— за СИЗ на пензиско и инвалидско осигурување на СРМ — вкупно исплатените пензиски и инвалидски примања во времето за кое се плаќа придонесот.

Член 4

Вкупно реализираните придонеси по оваа одлука се распоредуваат по следната структура, и тоа:

— за Општинската заедница — 17,00%.

— за Основната заедница — 83,00%.

Член 5

Придонесите ги пресметуваат и плаќаат обврзниците на начин утврден со закон, Статутот, оваа одлука и другите општи акти на Заедницата.

Член 6

Со влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката бр. 02-1/64 од 30 декември 1980 година.

Член 7

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 1 јануари 1982 година.

Одлуката да се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 02-100/51
25 декември 1981 година
Битола

Собор на делегати — корисници
на услуги

Претседател,

Анастас Арсовски, с. р.

Собор на делегати — даватели
на услуги

Претседател,

д-р Димитар Вангелов, с. р.

Собрание на Општинската
3330 — Битола

Претседател,

Благој Силјановски, с. р.

39.

Брз основа на член 9 и 26 од Законот за самоуправните интересни заедници на здравството и здравственото осигурување („Службен весник на СРМ“, бр. 5/74), член 26 став 1 точка 8 и член 27 став 2 од Самоуправната спогодба за основање на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Битола и основни заедници во Битола, Демир Хисар и Ресен, а во врска со член 1 од Законот за изменување на Законот за самоуправните интересни заедници на здравството и здравственото осигурување („Службен весник на СРМ“, бр. 43/78), Соопштинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Битола, со рамноправно учество на Соборот на делегати корисници на услугите — работници и Соборот на делегати — даватели на услугите, по претходно добиеното мислење од Основната заедница на здравството и здравственото осигурување — Битола, на заедничката седница одржана на 25 декември 1981 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСИТЕ ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ И СТАПКАТА НА ПОСЕБНИОТ ПРИДОНЕС ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ВО СТРАНСТВО ЗА ОСИГУРЕНИЦИТЕ ОД ПОДРАЧЈЕТО НА ОПШТИНАТА БИТОЛА ЗА 1982 ГОДИНА

Член 1

Стапката на придонесот за здравствено осигурување за 1982 година се утврдува на 7,60% од бруто личниот доход и другите примања во која се содржани:

— стапката на придонесот за задолжителни видови на здравствена заштита од 4,00% и

— стапката на придонесот за правата од здравствената заштита над задолжителните видови и другите права од здравственото осигурување од 3,60%.

Придонесот за здравствено осигурување во случај несреќа на работа и заболување од професионална болест се утврдува во висина од 0,40%.

Основица за пресметување на придонесот од претходниот став претставува:

— кај обврзниците кои формираат доход, остварениот доход;

— кај обврзниците кои не формираат доход, бруто личните доходи и другите примања.

За лица кои работат по договор за дело ќе се плаќа придонес за здравствено осигурување за случај несреќа на работа по стапка од 1% на исплатениот надоместок.

Член 2

Посебниот придонес за користење на здравствена заштита во странство (за детални работници) се одредува во висина од 20% од чистиот личен доход, односно основицата утврдена со посебна одлука.

Придонесот од претходниот став по видови на осигурување се распоредува сразмерно на стапката утврдена со член 1 на оваа одлука.

Член 3

Придонесот за здравствено осигурување на привремено невработените лица, СИЗ за вработување и придонесот за здравствено осигурување на уживателите на пензии и инвалиднини, СИЗ за пензиско и инвалидско осигурување на СРМ го плаќаат по стапка од 10,17%.

Основица за пресметување на придонесот од претходниот став претставува:

— за СИЗ за вработување — просечниот износ на име паричен надоместок на привремено невработените лица во време за кое се плаќа придонесот;

— за СИЗ на пензиското и инвалидското осигурување на СРМ — вкупно исплатените пензиски и инвалидски примања во времето за кое се плаќа придонесот.

Член 4

Вкупно реализираните придонеси по оваа одлука се распоредуваат по следната структура, и тоа:

— за Општинската заедница —	17,00%
— за Основната заедница —	83,00%

Член 5

Придонесите ги пресметуваат и плаќаат обврзниците на начин утврден со закон, Статутот, оваа одлука и другите општи акти на Заедницата.

Член 6

Со влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката бр. 02-1/65 од 30 декември 1980 година.

Член 7

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 1 јануари 1982 година.

Одлуката да се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 02-100/52
25 декември 1981 година
Битола

Собор на делегати — корисници
на услуги

Претседател,

Анастас Арсовски, с. р.

Собор на делегати — даватели
на услуги

Претседател,

д-р Димитар Вангелов, с. р.

Собрание на Општинската
3330 — Битола

Претседател,

Благој Силјановски, с. р.

40.

Врз основа на член 9 и 26 од Законот за самоуправните интересни заедници на здравството и здравственото осигурување („Службен весник на СРМ“, бр. 5/74) и член 26 став 1 точка 8 и член 27 став 2 од Самоуправната спогодба за основање на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Битола и основните заедници во Битола, Ресен и Демир Хисар, Собранието на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Битола, по претходно прибавено мислење од Основната заедница на здравството и здравственото осигурување — Ресен, со рамноправно учество на Соборот на делегати корисници на услуги — работници и Соборот на делегати даватели на услуги, на седницата одржана на 25 декември 1981 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА СТАПКИТЕ И ТАРИФАТА НА ПРИДОНЕСИТЕ ЗА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ И СТАПКИТЕ НА ПОСЕБНИОТ ПРИДОНЕС ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ВО СТРАНСТВО ЗА 1982 ГОДИНА ЗА ОСИГУРЕНИЦИТЕ ОД ПОДРАЧЈЕТО НА ОПШТИНАТА РЕСЕН

Член 1

Стапката на придонесот за здравствено осигурување за 1982 година се утврдува на 7,10% од бруто личните доходи и другите примања во кој се содржани:

— стапката на придонесот за задолжителни видови на здравствена заштита од 3,00%;

— стапката на придонесот за правата од здравствена заштита над задолжителните видови и другите права од задолжително осигурување од 4,10%.

По исклучок од претходниот став придонес за здравствено осигурување по намалена стапка ќе плаќаат организациите на здружен труд и тоа: Земјоделски комбинат „Преспанско јаболко“ ООЗТ Земјоделие, за 40%, ЗК „Преспанско јаболко“ ООЗТ Сточар, Работна единица Килимарница — 20%, Туристичко угостителско претпријатие „Преспански турист“ — Ресен и летувалиштето „Отешево“ — Отешево за 25% и Рибарското претпријатие „Рибо Преспа“ — Ресен за 30%. Исто така по намалена стапка од 50% ќе плаќаат новоизградените погони во ридско-планинските подрачја во општината Ресен, изградени од организациите на здружен труд на општината Ресен.

Тарифата на придонесот за здравствено осигурување во случај на несреќа при работа и заболување од професионални болести се одредува во висина од 0,16%. Основица за пресметување на придонесот од овој став кај обврзниците кои формираат доход претставува остварениот доход. Основица кај обврзниците кои не формираат доход претставуваат бруто личните доходи и другите примања.

Придонес за несреќа на работа и заболување од професионални болести по стапка од 1% од бруто основицата пресметуваат и плаќаат и обврзниците на придонесот кои не формираат доход за вработените по договор за дело за вршење на привремена работа.

Член 2

Посебниот придонес за користење на здравствена заштита во странство (за деташирани работници) се одредува во висина од 20% од чистиот личен доход, односно основицата утврдена со посебна одлука.

Придонесот од претходниот став по видови на осигурување се распоредува сразмерно на стапките утврдени со член 1 на оваа одлука.

Член 3

Придонесот за здравствено осигурување на привремено невработените лица, СИЗ за вработување и придонесот за здравствено осигурување на уживателите на пензии и инвалидници, СИЗ за пензиско и инвалидско осигурување на Македонија ќе го плаќаат по стапка од 11,09%.

Основица за пресметување на придонесот од претходниот став претставуваат:

— за СИЗ за вработување — просечниот износ на име паричен надоместок на привремено невработените лица за време за кое се плаќа придонесот;

— за СИЗ на пензиско и инвалидско осигурување на Македонија — вкупно исплатените пензии и инвалидски примања.

Член 4

Вкупно остварените приходи по оваа одлука се распоредуваат:

— за Општинската заедница — 17%,
— за Основната заедница — 83%.

Член 5

Обврзниците за уплата на придонесите должни се при уплатата на придонесите за здравствено осигурување на самиот налог — уплатница да дадат спецификација за уплатениот придонес по видови со искажување на основицата, стапката и периодот за кој се пресметува и уплатува придонесот.

Член 6

Придонесите ги пресметуваат и ги плаќаат обврзниците на начин утврден со закон, Статутот и другите општи акти на Заедницата.

Член 7

Со влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката бр. 02-1/66 од 30 декември 1980 година.

Член 8

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 1 јануари 1982 година.

Одлуката ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 02-100/49

25 декември 1981 година

Битола

Собор на делегати корисници на услуги — работници

Претседател,
Анастас Арсовски, с. р.

Собор на делегати — даватели на услуги

Претседател,
д-р Димитар Вангелов, с. р.

Собрание на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Битола

Претседател,
Благој Силјановски, с. р.

41.

Врз основа на член 26 став 1 точка 8 од Самоуправната спогодба за основање на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување Битола и основните заедници во Битола, Ресен и Демир Хисар и член 184 став 1 точка 5 од Статутот на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Битола, Собранието на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Битола, со рамноправно учество на Соборот на делегати корисници на услуги — земјоделци и Соборот на делегати даватели на услуги, по претходно добиеното мислење од Основната заедница — Ресен, на седницата одржана на 25 декември 1981 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ПРИДОНЕСИТЕ НА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА ЗЕМЈОДЕЛЦИТЕ ОД ПОДРАЧЈЕТО НА ОПШТИНАТА РЕСЕН ЗА 1982 ГОДИНА**

Член 1

Придонесите за здравствено осигурување на земјоделците од подрачјето на општината Ресен за 1982 година се определуваат и тоа:

1. Осигурениците земјоделци кои имаат сопствена земја катастарски приход ќе плаќаат по стапка од 7% од катастарскиот доход;

2. Осигурениците — земјоделци кои немаат сопствена земја, а се занимаваат со земјоделска дејност ќе плаќаат во паушален износ и тоа:

— по 324,00 динари по домаќинство, ако семејството е задолжено и по катастарски доход;

— по 1.350,00 динари по домаќинство, ако домаќинството нема земја и не е задолжено по катастарски доход.

Член 2

Придонесите што се наплатуваат по член 1 од оваа одлука се распоредуваат по видови на здравствена заштита и тоа:

— за задолжителни видови — 75%;

— за правата што самостојно ги утврдува заедницата и за други права од здравственото осигурување на земјоделците (проширени права) — 25%.

Член 3

Од наплатениот придонес по утврдените стапки и паушалните придонеси со оваа одлука се одредуваат:

1. 13% на Општинската заедница — Битола,
2. 87% на Основната заедница — Ресен.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 1 јануари 1982 година. Одлуката ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 02-100/48

25 декември 1981 година
Битола

Собор на делегати корисници
на услуги — земјоделци

Претседател,

Томе Аршиновски, с. р.

Собор на делегати — даватели
на услуги

Претседател,

д-р Димитар Вангелов, с. р.

Собрание на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување —
Битола

Претседател,

Благој Силјановски, с. р.

**ЗАЕДНИЦА ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И ВОСПИТАНИЕ
— ДЕМИР ХИСАР**

42.

Врз основа на член 13 од Законот за самоуправни интересни заедници за образование и воспитание („Службен весник на СРМ“, бр. 9/78) и член 24 од Статутот на ОСИЗ за образование и воспитание — Демир Хисар, Собранието на Заедницата, на седницата одржана на 25 декември 1981 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА УТВРДУВАЊЕ ПРЕСМЕТКОВНА СТАПКА ЗА ЗДРУЖУВАЊЕ СРЕДСТВА ВО ОСИЗ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И ВОСПИТАНИЕ — ДЕМИР ХИСАР
ЗА 1982 ГОДИНА**

Член 1

Пресметковната стапка за здружување на средствата во ОСИЗ за образование и воспитание за 1982 година се утврдуваат како следува:

1. придонес од личен доход од работен однос, по стапка од 6%;
2. придонес од земјоделска дејност, по стапка од 2%;
3. придонес од личен доход од самостојно вршење на стопанска и професионална дејност, по стапка од 5%.

Член 2

Од плаќање придонес од земјоделска дејност се ослободуваат обврзниците за површините посеани со : пченица, рж, маслодајни растенија и шеќерна репка.

Член 3

Со влегувањето во сила на оваа одлука претанува да важи Одлуката бр. 02-138/1 од 26 декември 1980 година.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 јануари 1982 година.

Бр. 02-152/1

25 декември 1981 година
Демир Хисар

Претседател,

Бошко Костовски, с. р.

**ЗАЕДНИЦА ЗА ВРАБОТУВАЊЕ НА ОПШТИНИТЕ
БИТОЛА И ДЕМИР ХИСАР**

43.

Врз основа на член 58 од Законот за вработување и осигурување во случај на невработеност („Службен весник на СРМ“, бр. 13/76) и член 13 став 1 точка 5 од Статутот на СИЗ за вработување на општините Битола и Демир Хисар, Собранието на Заедницата, на седницата одржана на 26 февруари 1981 година, донесе

О Д Л У К А

Член 1

Придонесот за вработување се пресметува и плаќа од личниот доход на вработените во кој се содржани и придонесите што се плаќаат од личниот доход (брuto личен доход) по стапка од 0,75% од општините Битола и Демир Хисар.

Член 2

Одлуката влегува во сила откако ќе се објави во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 јануари 1982 година.

Бр. 0201-483/1

26 ноември 1981 година

Претседател,

дипл. инж. **Јанко Кука, с. р.**

ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ — ВИНИЦА

44.

Врз основа на член 26 од Законот за самоуправни интересни заедници на здравството и здравственото осигурување и член 30 од Статутот на Основната заедница на здравство и здравствено осигурување — Виница, Собранието на Основната заедница на здравството и здравственото осигурување, на Соборот на делегатите на работниците — корисници на услугите и Соборот на делегатите на работниците во организациите на здружен труд во здравството — даватели на услугите, одржана на 30 декември 1981 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПОСТОЈАНИТЕ ИЗНОСИ НА ПРИДОНЕСИТЕ ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА ОДДЕЛНИТЕ КАТЕГОРИИ ЛИЦА НАДВОР ОД РАБОТНО ОДНОС ОСИГУРЕНИ ПО ЗАКОНОТ ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ И ЗАДОЛЖИТЕЛНИТЕ ВИДОВИ ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО ЗА ОСИГУРЕНИЦИТЕ ОД ПОДРАЧЈЕТО НА ОПШТИНАТА ВИНИЦА ЗА 1982 ГОДИНА

Член 1

Придонесите за здравствено осигурување во постојан месечен износ за 1982 година се плаќаат

1. за учениците во стопанството односно за учениците во училиштата за квалификувани работници, во кои покрај училишната се изведува и практична настава во работната организација, училиштето или приватниот работодавец — во износ од 110 динари за целосна здравствена заштита;

2. за учениците односно студентите — странски државјани кои се наоѓаат на школување или практика на територијата на Заедницата, доколку со меѓународна спогодба не е определено поинаку — во износ од 300 динари за целосна здравствена заштита;

3. за лица кои учествуваат во организирани работни акции кои на тие работи работат најмалку 6 часа дневно — во износ од 90 динари за целосна здравствена заштита;

4. за уживателите на постојана државна помош дадена од страна на бившите президиуми на народното собрание или од страна на Извршниот совет — во износ од 260 динари;

5. за членовите на семејствата на југословенските државјани во странство кои не се здравствено осигурени по прописите на земјата во која работат или според меѓународната спогодба пред стапувањето во работен однос во странство имале живеалиште на подрачјето на оваа заедница — во износ од 190 динари по член;

6. за лица кои се наоѓаат на предвојничка обука и логорување — во износ од 150 динари за целосна здравствена заштита;

7. за лица припадници на територијалните единици, припадници на цивилната заштита за време на извршувањето на задачи на територијалната одбрана — во износ од 90 динари на име придонес за случај несреќа на работа и заболување од професионална болест;

8. за ученици во средните училишта, студенти во вишите и високите школи, факултетите, уметничките академии за времетраењето на практичната работа во врска со наставата — во износ од 120 динари на име придонес за несреќа на работа и заболување од професионални болести;

9. за лица кои се наоѓаат на стручно оспособување или преквалификација што ги организира Заедницата за вработување — во износ од 280 динари за целосна здравствена заштита;

10. за лица кои работат помалку од половината од полното работно време — во износ од 110 ди-

нари и тоа на име придонес за здравствено осигурување за случај несреќа на работа и заболување од професионални болести;

11. за лица припадници на доброволни организации на противпожарната заштита — во износ од 70 динари на име придонес за здравствено осигурување за случај несреќа на работа и заболување од професионални болести и

12. за земјоделците кои го здружиле своето земјиште со основни организации на здружен труд — во износ од 390 динари за целосна здравствена заштита.

Член 2

Средствата што ќе се реализираат по оваа одлука се наменуваат:

— 56% за задолжителни видови на здравствена заштита и

— 44% за здравствена заштита која самостојно ја утврдува Заедницата.

Член 3

Придонесите ги пресметуваат и плаќаат обврзниците на начин утврден со закон, со Статутот и други општи акти на Основната заедница на здравството и здравственото осигурување — Виница.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 јануари 1982 година.

Бр. 04-556

30 декември 1981 година

Виница

Претседател,

Боро Павов, с. р.

45.

Врз основа на член 50 од Законот за здравствено осигурување и задолжителните видови на здравствената заштита на населението („Службен весник на СРМ“, бр. 21/71), член 26 од Законот за самоуправните интересни заедници на здравството и здравственото осигурување и член 30 точка 12 од Статутот на Основната заедница на здравството и здравственото осигурување — Виница, Собранието на Основната заедница на здравството и здравственото осигурување — Виница, на седницата на Соборот на делегатите на работниците — корисници на услугите, одржана на 30 декември 1981 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗНОСОТ НА НАДОМЕСТОКОТ НА ТРОШОЦИТЕ ЗА ПАТУВАЊЕ, ИСХРАНА И СМЕСТУВАЊЕ НА ОСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА ЗА ВРЕМЕ НА ПАТУВАЊЕ И ПРЕСТОЈ ВО ДРУГО МЕСТО, ВО ВРСКА СО ОСТВАРУВАЊЕТО НА ЗДРАВСТВЕНАТА ЗАШТИТА

I

При остварувањето на здравствена заштита во друго место надвор од подрачјето на Основната заедница на здравството и здравственото осигурување, осигурените лица имаат право да ги користат средствата на јавниот сообраќај и тоа: автобус во патниот сообраќај и втора класа воз во железничкиот сообраќај.

За извршеното патување на начин определен од претходниот став на име трошоци за патување на осигуреното лице се исплатува износ во височина на стварните трошоци.

II

Надоместокот на трошоците за исхрана и сместување за време на патување и престој на друго место во врска со остварувањето на здравствената заштита изнесува:

— 180,00 динари — на подрачјето на Социјалистичка Република Македонија,

— 380,00 динари — ако се упатува во други републики односно покраини.

За децата до 15 годишна возраст се исплатува надоместок за исхрана и сместување за време на патување и престој во височина од 50% определен од претходниот став.

III

Надоместокот на трошоците за исхрана и сместување од точка 2 на оваа одлука се исплатува во полн износ во случајот кога патувањето и престојот трае подолго од 12 часа, односно во височина од 50% од пропишаниот износ во случај кога патувањето и престојот трае од 8 до 12 часа.

Кога патувањето и престојот трае помалку од 8 часа, надоместокот на трошоците за исхрана и сместување не се исплатува.

IV

Со денот на применувањето на оваа одлука престанува да важи Одлуката за износот на надоместокот на трошоците за исхрана и сместување на осигурените лица за време на патување и престој во друго место во врска со остварувањето на здравствената заштита, бр. 04-17/10 од 29 декември 1980 година.

V

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 јануари 1982 година.

Бр. 04-552
30 декември 1981 година
Виница

Претседател,
Боро Панов, с. р.

46.

Врз основа на член 32 од Законот за здравствено осигурување и задолжителните видови на здравствена заштита („Службен весник на СРМ“, бр. 21/71), член 26 од Законот за самоуправните интересни заедници на здравството и здравственото осигурување и член 30 точка 12 од Статутот на Основната заедница на здравството и здравственото осигурување — Виница, Собранието на Основната заедница на здравството и здравственото осигурување — Виница, на седницата на Соборот на делегатите на работниците — корисници на услугите, одржана на 30 декември 1981 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ВИСИНАТА НА НАДОМЕСТОКОТ НА ТРОШОЦИТЕ ЗА ЗАКОП НА ОСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА

Член 1

Надоместокот на трошоците за закоп на осигурените лица изнесува:

— за лица до 1 годишна возраст — 2.260,00 дин.
— за лица над 1 годишна возраст — 3.060,00 дин.

Член 2

Надоместокот за закоп на осигурено лице надвор од подрачјето на Основната заедница на здравството и здравственото осигурување — Виница се исплатува според Одлуката на Општинската од-

носно Основната заедница на здравството и здравственото осигурување каде што се врши закопот на осигуреното лице, ако тоа е поповолно за него.

Член 3

Во случај на смрт на осигуреникот, на членовите на семејството им припаѓа надоместок на посмртна помош во висина на еднократен износ од основот на надоместокот на личниот доход од претходната година.

Посмртната помош припаѓа на членовите на семејството ако умреното лице ги издржувало до неговата смрт.

Член 4

Ако закопот на осигуреното лице го изврши работна или друга организација нејзе ѝ припаѓа надоместок на трошоците за помош во висина предвидена во членот 1 на оваа одлука.

Член 5

Со денот на применувањето на оваа одлука престанува да важи Одлуката за висината на надоместокот на трошоците за закоп на осигурено лице, бр. 04-17/11 од 29 декември 1980 година.

Член 6

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 јануари 1982 година.

Бр. 04-555
30 декември 1981 година
Виница

Претседател,
Боро Панов, с. р.

47.

Врз основа на член 26 од Законот за самоуправните интересни заедници на здравството и здравственото осигурување и член 30 од Статутот на Основната заедница на здравството и здравственото осигурување — Виница, Собранието на Основната заедница на здравството и здравственото осигурување — Виница на заедничка седница на Соборот на земјоделците и Соборот на давателите на услуги, одржана на 30 декември 1981 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА СТАПКАТА НА ПРИДОНЕСОТ ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА РАБОТНИТЕ ЛУДЕ ШТО ВРШАТ ЗЕМЈОДЕЛСКА ДЕЈНОСТ СО СРЕДСТВА ЗА РАБОТА НАД КОИ ПОСТОИ ПРАВО НА СОПСТВЕНОСТ, ОД ПОДРАЧЈЕТО НА ОПШТИНАТА ВИНИЦА ЗА 1982 ГОДИНА

I

1. Стапката на придонесот за здравствено осигурување на работните луѓе што вршат земјоделска дејност со средства за работа над кои постои право на сопственост се определува во висина од 10% на катастарскиот доход.

2. Земјоделците кои немаат сопствена земја, а се занимаваат со земјоделство плаќаат придонес за здравствено осигурување по 1.000 динари годишно по домаќинство.

II

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 јануари 1982 година.

Бр. 04-554
30 декември 1981 година
Виница

Претседател,
Боро Панов, с. р.

ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ — ОХРИД

48.

Врз основа на член 101, 102 и 103 од Законот за здравственото осигурување и задолжителните видови здравствена заштита на населението („Службен весник на СРМ“, бр. 21/71) и член 199 точка 6 од Статутот, Собранието на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување, на седницата одржана на 25 декември 1981 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА СТАПКИТЕ И ТАРИФИТЕ НА ПРИДОНЕСИТЕ ЗА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА РАБОТНИЦИТЕ ЗА 1982 ГОДИНА

Член 1

Стапката на придонесот за здравственото осигурување за 1981 година се определува во висина од 7,00% од личниот доход и другите примања во која се содржани:

— стапката на придонесот за задолжителни видови здравствена заштита од 3% и

— стапката на придонесот за правата на здравствена заштита над задолжителните видови и другите права од здравственото осигурување од 4%.

Тарифата на придонесот за здравственото осигурување за случај несреќа на работа и професионални болести се определува и тоа:

1. за ОЗТ кои се обврзани со данок на доход — во висина од 0,40% од единствениот доход;

2. за ООЗТ и други работни заедници кои не се обврзани на данок на доход — во висина од 0,50% од нето личните доходи и други лични примања.

Член 2

Доколку со Законот за здравствено осигурување и задолжителните видови здравствена заштита на населението и другите општи акти на Заедницата основицата за пресметување на придонесот е определена во нето износ, придонесите за здравствено осигурување се пресметуваат и плаќаат по стапки односно тарифа, пресметана за нето личните доходи односно примањата.

Пресметувањето на стапките и тарифата на начин предвиден во претходниот став се врши и кога личните доходи исклучително се пресметуваат и плаќаат во нето износ, како и во случај кога во личниот доход не се содржани сите придонеси од личниот доход или истите се плаќаат по други стапки по кои придонесот се пресметува и плаќа за поголем број работници вработени во работни организации.

Член 3

Придонесите ги пресметуваат и плаќаат обврзниците на начин утврден со законот, со Статутот и другите општи акти на Заедницата.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила по објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 јануари 1982 година.

Бр. 03-3782

25 декември 1981 година
Охрид

Претседател,
Димче Петрески, с. р.

49.

Врз основа на член 101 и 102 од Законот за здравственото осигурување и задолжителните видови здравствена заштита на населението („Службен весник на СРМ“, бр. 21/71) и член 200 точка 5 од Статутот, Собранието на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Охрид, на седницата одржана на 25 декември 1981 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ВИСИНАТА НА ПРИДОНЕСИТЕ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА ЗЕМЈОДЕЛЦИТЕ ЗА 1982 ГОДИНА

I

Со оваа одлука се утврдува висината на придонесите за финансирање на здравственото осигурување на земјоделците осигуреници при Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Охрид за 1982 година.

II

Земјоделските осигуреници ќе ги плаќаат следните придонеси за здравственото осигурување во 1982 година:

1. За задолжителни видови на здравствена заштита:

— 2,5% катастарски приход и 150,00 динари за секој осигурен член на семејството;

2. За правата на здравствената заштита над задолжителните видови на здравственото осигурување:

— 1,5% од катастарскиот приход и 50,00 динари за паушал за секој осигурен член во семејството.

III

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден по објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 јануари 1982 година.

Бр. 05-3779

25 декември 1981 година

Охрид

Претседател,
Димче Петрески, с. р.

50.

Врз основа на член 199 точка 5 од Статутот, Собранието на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Охрид, на седницата одржана на 25 декември 1981 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ОСНОВИЦИТЕ ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ И ПЛАЌАЊЕ НА ПРИДОНЕСИТЕ ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА ЛИЦАТА ВРАБОТЕНИ КАЈ ПРАВАТНИ РАБОТОДАВЦИ ЗА 1982 ГОДИНА

Член 1

Со оваа одлука се утврдуваат основиците за пресметување и плаќање на придонесите за здравственото осигурување и за утврдување на правата на здравственото осигурување на лицата вработени кај приватни работодавци за кои со Законот за здравственото осигурување и задолжителните видови здравствена заштита на населението не е утврдена основица за придонес.

Член 2

Основицата за пресметување и плаќање на придонесите за здравственото осигурување и за утврдување на правата од здравственото осигурување за лицата вработени како: градежни работници,

угостителски работници, превозници, молери, електроинсталатери, машинбравари, бравари и автомеханичари се утврдуваат според квалификациите во следните износи:

— за неквалификувани работници	— 5.600 дин.
— за полуквалификувани работници	— 6.700 дин.
— за квалификувани раб. (струч. оспос.)	— 8.700 дин.
— за висококвалификувани работници	— 11.000 дин.

Член 3

За вработените лица од сите останати дејности ненаведени во членот 2 основните се утврдуваат според квалификациите во следните износи:

— за неквалификувани работници	— 4.300 дин.
— за полуквалификувани работници	— 4.800 дин.
— за квалификувани работници	— 5.600 дин.
— за висококвалификувани работници	— 6.200 дин.

Член 4

За вработените лица кај приватни работодавци основницата се утврдува според школската подготовка и тоа:

— со средна школска подготовка	— 9.000 дин.
— со виша школска подготовка	— 11.000 дин.
— со висока школска подготовка	— 13.000 дин.

За приправници со работен стаж до 1 година овие основници се намалуваат за 30%

Член 5

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 1 јануари 1982 година.

Бр. 03-3783
25 декември 1981 година
Охрид

Претседател,
Димче Петрески, с. р.

51.

Врз основа на член 199 точка 6 од Статутот на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Охрид, Собранието на Заедницата, на седницата одржана на 25 декември 1981 година, донесе

О Д Л У К А ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПОСЕБНИОТ ПРИДОНЕС НА ЗДРАВСТВЕНАТА ЗАШТИТА НА ЧЛЕНОВИТЕ НА ПОТЕСНОТО СЕМЕЈСТВО НА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ ДРЖАВЈАНИ НА РАБОТА ВО СТРАНСТВО

I

Посебен придонес на здравствена заштита на членовите на потесното семејство на југословенските државјани на работа во странство што живеат на подрачјето на оваа заедница, а на кои не им е обезбедена здравствена заштита кај странскиот носител на здравственото осигурување, ќе плаќаат самите осигуреници — работници вработени кај странскиот работодавец во постојан месечен износ за секој осигурен член на семејството при Заедницата во месечен износ од 250,00 динари.

II

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 1 јануари 1982 година.

III

Со влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката бр. 05-7741/80 година од 29 декември 1980 година.

Бр. 05-3781
25 декември 1981 година
Охрид

Претседател,
Димче Петрески, с. р.

ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ — ШТИП

52.

Врз основа на член 26 од Законот за самоуправните интересни заедници на здравството и здравственото осигурување и член 31 од Статутот, Собранието на Основната заедница на здравството и здравственото осигурување — Штип, на заедничка седница на Соборот на делегатите на работниците — корисници на услугите и Соборот на делегатите на работниците во организациите на здружен труд во здравството — даватели на услугите, одржана на 29 декември 1981 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПОСТОЈАНИТЕ ИЗНОСИ НА ПРИДОНЕСИТЕ ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА ОДДЕЛНИТЕ КАТЕГОРИИ ЛИЦА НАДВОР ОД РАБОТЕН ОДНОС ОСИГУРЕНИ ПО ЗАКОНОТ ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ И ЗАДОЛЖИТЕЛНИТЕ ВИДОВИ НА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО ЗА ОСИГУРЕНИЦИТЕ ОД ПОДРАЧЈЕТО НА ОПШТИНА ШТИП ЗА 1982 ГОДИНА

Член 1

Придонесите за здравствено осигурување во постојан месечен износ за 1982 година се плаќаат и тоа:

1) за учениците во стопанство односно за учениците во училиштата за квалификувани работници, во кои покрај училиштето се изведува и практична настава во работната организација, училиштето или приватниот работодавец — во износ од 110 динари за целосна здравствена заштита;

2) за ученици односно студенти — странски државјани, кои се наоѓаат на школување или практика на територијата на Заедницата доколку со меѓународна спогодба не е определено поинаку — во износ од 390 динари за целосна здравствена заштита;

3) за лица кои учествуваат во организирани работни акции, а кои на тие работи работат најмалку 6 часа дневно — во износ од 90 динари за целосна здравствена заштита;

4) за уживателите на постојана државна помош доделена од страна на бившите президиуми на народното собрание или од страна на Извршниот совет — во износ од 260 динари;

5) за членовите на семејствата на југословенските државјани во странство кои не се здравствено осигурени по прописите на земјата во која работат или според меѓународната спогодба, а пред стапување во работен однос во странство имале живеалиште на територијата на оваа заедница — во износ од 190 динари по член;

6) за лица кои се наоѓаат на предвојничка обука и логорување — во износ од 150 динари за целосна здравствена заштита;

7) за лица припадници на територијалните единици, припадници на цивилната заштита за време на извршувањето задачи на територијална одбрана — во износ од 90 динари на име придонес за случај несреќа на работа и заболување од професионални болести;

8) за ученици во средните училишта и студенти во вишите и високите школи, факултетите, уметничките академии за времетраењето на практичната работа во врска со наставата — во износ од 120 динари на име придонес за несреќа на работа и заболување од професионални болести;

9) за лица кои работат помалку од половината од полното работно време — во износ од 110 динари и тоа на име придонес за здравствено осигурување за случај несреќа на работа и заболување од професионални болести;

10) за лица припадници на доброволни организации на противпожарна заштита — во износ од 70 динари на име придонес за здравствено осигурување за случај несреќа на работа и заболување од професионални болести;

11) за земјоделците кои го здружиле своето земјиште со основни организации на здружен труд — во износ од 330 динари за целосна здравствена заштита.

Член 2

Средствата што ќе се реализираат по оваа одлука се наменуваат:

— 56% за задолжителни видови на здравствена заштита;

— 44% за здравствена заштита која самостојно ја утврдува Заедницата.

Член 3

Придонесите ги пресметуваат и ги плаќаат обврзниците на начин утврден со закон, со Статутот и други општи акти на Основната заедница на здравството и здравственото осигурување — Штип.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 јануари 1982 година.

Бр. 04-23/11

29 декември 1981 година

Штип

Претседател,

Делчо Донеv, с. р.

53.

Врз основа на член 31 став 1 точка 13 од Статутот на Основната заедница на здравството и здравственото осигурување — Штип и член 34 од Законот за здравствено осигурување и задолжителните видови на здравствена заштита на населението, Собранието на Основната заедница на здравството и здравственото осигурување — Штип, на рамноправна седница на двата собора, одржана на 29 декември 1981 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА УТВРДУВАЊЕ ВИСИНАТА НА БОЛНИЧКИТЕ ТРОШОЦИ ЗА 1982 ГОДИНА

I

Со оваа одлука се утврдува висината на болничките трошоци за осигурениците осигурени во Основната заедница на здравството и здравственото осигурување — Штип, кои ќе остваруваат здравствена заштита во други здравствени организации надвор од Медицинскиот центар — Штип без да бидат упатени со болнички упат од страна на Медицински центар — Штип.

II

На осигурениците кои ќе остваруваат здравствена заштита без упат од Медицинскиот центар — Штип, на товар на средствата на Заедницата ќе им се признаваат трошоци во износ од 300 динари за секој болнички ден.

III

На осигуреници кои во текот на болничкото лекување имаат потреба од интензивна нега, им се признава интензивна нега најмногу до 3 дена, а за секој ден интензивна нега им се признаваат трошоци во износ од 700 динари.

IV

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 јануари 1982 година.

Бр. 04-23/13

29 декември 1981 година

Штип

Претседател,

Делчо Донеv, с. р.

54.

Врз основа на член 31 став 1 точка 13 од Статутот на Основната заедница на здравство и здравствено осигурување — Штип и член 54 од Законот за здравствено осигурување и задолжителните видови на здравствена заштита на населението, Собранието на Основната заедница на здравството и здравственото осигурување — Штип, на заедничка седница на сите собори на Собранието, одржана на 29 декември 1981 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА УТВРДУВАЊЕ ВИСИНАТА НА АМБУЛАНТНИТЕ УСЛУГИ ЗА 1982 ГОДИНА

I

На осигурениците при Основната заедница на здравството и здравственото осигурување — Штип, кои ќе остваруваат здравствена заштита без упат во други здравствени организации надвор од Медицинскиот центар — Штип, Заедницата ќе им признава трошоци за пружената здравствена заштита за извршените амбулантни трошоци најмногу до висина од 92 динари.

II

Со денот на применувањето на оваа одлука престанува да важи Одлуката за утврдување висината на амбулантните трошоци, бр. 06-14/17 од 28. IV. 1980 година.

III

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 јануари 1982 година.

Бр. 04-23/14

29 декември 1981 година

Штип

Претседател,

Делчо Донеv, с. р.

55.

Врз основа на член 31 став 1 точка 13 од Статутот на Основната заедница на здравството и здравственото осигурување — Штип, Собранието на Основната заедница на здравството и здравственото осигурување — Штип, на рамноправна седница на двата собора, одржана на 29 декември 1981 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА УТВРДУВАЊЕ ВИСИНАТА НА ТРОШОЦИТЕ ЗА СТОМАТОЛОШКА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ВО 1982 ГОДИНА

I

Со оваа одлука се утврдува висината на трошоците за стоматолошки услуги извршени на осигурениците надвор од Медицинскиот центар — Штип, во случаи кога здравствената заштита се остварува без упат од Медицинскиот центар — Штип.

II

На осигуреници кои користат стоматолошки услуги во други здравствени организации без упат им се признаваат трошоци и тоа:

- за фиксни протетички услуги за секој член — 250 динари;
- за мобилни протетички услуги — тотална или парцијална протеза — 660 динари;
- за секој заб на мобилно протетичко помага-ло — 25 динари.

III

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 јануари 1982 година.

Бр. 04-23/15
29 декември 1981 година
Штип

Претседател,
Делчо Донев, с. р.

56.

Врз основа на член 18 став 2 од Законот за самоуправните интересни заедници на здравството и здравственото осигурување и член 31 од Статутот, Собранието на Основната заедница на здравство и здравствено осигурување — Штип, на заедничка седница на Соборот на делегатите на работниците — корисници на услуги и Соборот на делегатите на работниците од здружениот труд во здравството — даватели на услугите, одржана на 29 декември 1981 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПАРИЧЕН НАДОМЕСТОК ЗА НЕГА НА ДУШЕВНО БОЛНИ ОСИГУРЕНИЦИ

Член 1

Со оваа одлука се утврдува висината на паричниот надоместок за чување и негување на душевно болни осигуреници во домашни услови.

Член 2

На осигурените лица душевно оболени, сместени на лекување во душевни болници или на осигурениците кои ќе имаат потреба од такво лекување при сместување во домашни услови за чување и нега, им се определува паричен надоместок во месечен износ од 2.010 динари.

Паричниот надоместок од претходниот став се исплатува на лицето кое осигуреното лице го чува и негува.

Член 3

Правото од член 2 на оваа одлука се остварува врз основа на писмено барање на странката и мислење на Комисијата на лекари — вештачи на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Штип.

Член 4

Со денот на примената на оваа одлука престанува да важи Одлуката за висината на паричниот надоместок за нега на душевно болни осигуреници, бр. 09-18/9 од 26 декември 1980 година.

Член 5

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 јануари 1982 година.

Бр. 04-23/16
29 декември 1981 година
Штип

Претседател,
Делчо Донев, с. р.

57.

Врз основа на член 32 од Законот за здравственото осигурување и задолжителните видови на здравствена заштита на населението, член 26 од Законот за самоуправните интересни заедници на здравството и здравственото осигурување и член 31 од Статутот, Собранието на Основната заедница на здравството и здравственото осигурување — Штип, на седницата на Соборот на делегатите на работниците — корисници на услугите, одржана на 29 декември 1981 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ВИСИНАТА НА НАДОМЕСТОКОТ НА ТРОШОЦИТЕ ЗА ЗАКОП НА ОСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА

Член 1

Надоместокот на трошоците за закоп на осигурените лица изнесува:

- за лице до 1 годишна возраст, 2260 динари,
- за лице над 1 годишна возраст, 3060 динари.

Член 2

Надоместокот за закоп на осигурено лице надвор од подрачјето на Основната заедница на здравството и здравственото осигурување — Штип, се уплатува според одлуката на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување каде што се врши закопот на осигуреното лице, ако тоа е поповолно за него.

Член 3

Во случај на смрт на осигуреникот, на членовите на семејството им припаѓа надоместок на посмртна помош во висина на еднократен износ од основот на надоместокот на личниот доход од претходната година.

Посмртна помош припаѓа на членовите на семејството ако умреното лице ги издржувало до неговата смрт.

Член 4

Ако закопот на осигуреното лице го изврши работна или друга организација, на истата и припаѓа надоместок на трошоците за закоп во висина предвидена во членот 1 на оваа одлука.

Член 5

Со денот на примената на оваа одлука престанува да важи Одлуката за висината на надоместокот на трошоците за закоп на осигурено лице, бр. 04-17/11 до 29. XII. 1980 година.

Член 6

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 јануари 1982 година.

Бр. 04-23/17
29 декември 1981 година
Штип

Претседател,
Делчо Донев, с. р.

58.

Врз основа на член 50 од Законот за здравствено осигурување и задолжителните видови на здравствена заштита на населението („Службен весник на СРМ“, бр. 21/71), член 26 од Законот за самоуправните интересни заедници на здравството и здравственото осигурување и член 31 од Ста-

тутот, Собранието на Основната заедница на здравството и здравственото осигурување — Штип, на седницата на Соборот на делегатите на работниците — корисници на услугите, одржана на 29 декември 1981 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗНОСОТ НА НАДОМЕСТОКОТ НА ТРОШОЦИТЕ ЗА ПАТУВАЊЕ, ИСХРАНА И СМЕСТУВАЊЕ НА ОСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА ЗА ВРЕМЕ НА ПАТУВАЊЕ И ПРЕСТОЈ ВО ДРУГО МЕСТО ВО ВРСКА СО ОСТВАРУВАЊЕТО НА ЗДРАВСТВЕНАТА ЗАШТИТА

I

При остварување на здравствена заштита во друго место надвор од подрачјето на Основната заедница на здравството и здравственото осигурување — Штип, осигурените лица имаат право да ги користат средствата на јавниот сообраќај и тоа: автобус во патниот и втора класа воз во железничкиот сообраќај.

За извршеното патување на начин определен во претходниот став, на име трошоци за патување на осигуреното лице се исплатува износ во височина на стварните трошоци.

II

Надоместокот на трошоците за исхрана и сместување за време на патување и престој во друго место во врска со остварувањето на здравствената заштита изнесува:

— 180 динари — на подрачјето на Социјалистичка Република Македонија;

— 380 динари — ако се упатува во други републики односно покраини.

За децата до 15 годишна возраст се исплатува надоместок за исхрана и сместување за време на патување и престој во висина од 50% од износот определен во претходниот став.

III

Надоместокот на трошоците за исхрана и сместување од точка II на оваа одлука се исплатува во полн износ во случај кога патувањето и престојот трае подолго од 12 часа односно во висина од 50% од пропишаниот износ во случај кога патувањето и престојот трае од 8 до 12 часа.

Кога патувањето и престојот трае помалку од 8 часа надоместокот на трошоците за исхрана и сместување не се исплатува.

IV

Со денот на применувањето на оваа одлука престанува да важи Одлуката за износот на надоместокот на трошоците за исхрана и сместување на осигурените лица за време на патување и престој во друго место во врска со остварувањето на здравствената заштита, бр. 04-17/10 од 29. XII. 1980 година.

V

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 јануари 1982 година.

Бр. 04-23/18

29 декември 1981 година

Штип

Претседател,
Делчо Донеv, с. р.

59.

Врз основа на член 586 до 608 од Законот за здружениот труд, Собранието на Основната заедница на здравството и здравственото осигурување — Штип, на седницата одржана на 29 декември 1981 година и Собранието на Самоуправната интересна заедница за вработување — Штип, на седницата одржана на 25 декември 1981 година, склучуваат

**САМОУПРАВНА СПОГОДБА
ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА
И ПРАВА ОД ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА
НЕОСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА ПРИЈАВЕНИ ВО САМОУПРАВНАТА ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА ЗА
ВРАБОТУВАЊЕ — ШТИП И ЧЛЕНОВИТЕ НА
НИВНИТЕ СЕМЕЈСТВА**

Член 1

Со оваа спогодба се обезбедува здравствена заштита и права од здравствено осигурување на неосигурените лица пријавени во СИЗ за вработување — Штип и членовите на нивните семејства (во натамошниот текст: неосигурени лица) и се утврдуваат меѓусебните права и обврски на Основната заедница на здравството и здравственото осигурување — Штип и Заедницата за вработување — Штип во врска со обезбедувањето на тие права.

Член 2

Основната заедница на здравството и здравственото осигурување — Штип се обврзува да обезбеди здравствена заштита и права од здравствено осигурување на неосигурените лица, без оглед на рокот на пријавувањето во Заедницата за вработување — Штип.

Во извршување на обврските од став 1 на овој член Основната заедница на здравството и здравственото осигурување — Штип на неосигурените лица од оваа спогодба ќе обезбеди остварување на здравствена заштита и права од здравственото осигурување во обем и ниво на правата од работничкото осигурување, без право на надоместок место личен доход.

Член 3

Заедницата за вработување — Штип се обврзува секоја година да престопапува средства во висина од 15% од средствата што ги остварува преку придонес од личниот доход и да ги преведува на жиро сметка на Основната заедница на здравството и здравственото осигурување — Штип за надоместување на трошоците за здравствената заштита на неосигурените лица секој месец до 15 во месецот.

Член 4

Заедницата за вработување — Штип се обврзува да врши пријавување и одјавување на неосигурените лица и пополнување на здравствените легитимации, како и заверка на здравствените легитимации за користење на здравствена заштита.

Член 5

За средствата за обезбедување на здравствена заштита и права од здравствено осигурување на неосигурените лица, Основната заедница на здравството и здравственото осигурување — Штип ќе води посебна евиденција.

Доколку врз основа на анализата за остварување на оваа спогодба по однос на користењето на правата се утврди недостаток на средства за натамошна реализација на спогодбата, учесниците во спогодувањето се согласни да извршат соодветни измени во спогодбата по однос на висината на средствата.

Член 6

Средствата остварени со оваа спогодба не влегуваат во утврдените средства на Основната заедница на здравството и здравственото осигурување

— Штип за здравствена заштита, што ги остваруваат согласно спогодбата за висината на средствата од придонесите од личен доход и од доход како приходи на интересните заедници.

Член 7

Оваа спогодба се смета за склучена кога во истоветен текст ќе ја усвојат учесниците.

Спогодбата по усвојувањето ја потпишуваат овластени претставници од учесниците.

Член 8

Измени и дополнувања на оваа спогодба можат да се вршат според постапката по која е склучена.

Член 9

Оваа спогодба влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 1 јануари 1982 година и истата ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 04-23/7
29 декември 1981 година
Штип

Учесници:

Собрание на Основната заедница на здравството и здравственото осигурување — Штип
Претседател,
Делчо Донеv, с. р.

Собрание на Заедницата за вработување — Штип
Претседател,
Александар Васиќ, с. р.

ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ — ГОСТИВАР

60.

Врз основа на член 26 од Законот за самоуправните интересни заедници на здравството и здравственото осигурување („Службен весник на СРМ“, бр. 5/74, 9/78 и 43/78) и член 191 став 1 точка 7 од Статутот на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Гостивар, Собранието на Општинската заедница на седницата на Соборот на работниците — корисници на услуги и Соборот на давателите на здравствени услуги, одржана на 25 декември 1981 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА ВАЖНОСТА НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСИТЕ ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА РАБОТНИЦИТЕ ЗА 1981 ГОДИНА И ВО 1982 ГОДИНА

I

Се продолжува важноста на Одлуката за утврдување стапките на придонесите за здравствено осигурување на работниците за 1981 година („Службен весник на СРМ“, бр. 2/81) и во 1982 година.

II

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 јануари 1982 година.

Бр. 08-780/11
25 декември 1981 година
Гостивар

Претседател,
Милутин Алексовски, с. р.

61.

Врз основа на член 26 од Законот за самоуправните интересни заедници на здравството и здравственото осигурување („Службен весник на СРМ“, бр. 5/74, 8/78 и 43/78) и член 192 од Статутот на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Гостивар, Собранието на Општинската заедница, на седницата на Соборот на корисниците на услуги — земјоделци и Соборот на давателите на здравствени услуги, одржана на 25 декември 1981 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКАТА НА ПРИДОНЕСОТ ОД КАТАСТАРСКИ ПРИХОД И ПАУШАЛЕН ИЗНОС НА ПРИДОНЕСОТ ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА ЗЕМЈОДЕЛЦИТЕ ЗА 1982 ГОДИНА

Член 1

Висината на стапката на придонесот од катастарски приход се утврдува на 17%, од која:

— 9% за задолжителни видови на здравствена заштита и

— 8% за правата од здравствена заштита што самостојно ги утврдува Општинската заедница.

Член 2

Домаќинствата кои се занимаваат со земјоделска дејност, а немаат сопствено земјиште (безземјаша) ќе плаќаат придонес за здравствено осигурување во паушален годишен износ од 300,00 динари за секој член на домаќинството, од кои:

— 160,00 дин. за задолжителни видови на здравствена заштита,

— 140,00 дин. за правата од здравствена заштита што самостојно ги утврдува Општинската заедница.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 јануари 1982 година.

Бр. 08-780/14
25 декември 1981 година
Гостивар

Претседател,
Милутин Алексовски, с. р.

62.

Врз основа на член 25 став 3 од Законот за самоуправните интересни заедници на здравството и здравственото осигурување („Службен весник на СРМ“, бр. 5/74, 9/78 и 43/78) и член 191 став 1 точка 3 од Статутот на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Гостивар, Собранието на Општинската заедница, на седницата на Соборот на работниците — корисници на услуги и Соборот на давателите на здравствени услуги, одржана на 25 декември 1981 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ОСНОВИЦАТА ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ И ПЛАЌАЊЕ НА ПРИДОНЕСОТ ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА ЛИЦА ВРАБОТЕНИ КАЈ ПРИВАТНИ РАБОТОДАВЦИ ЗА 1982 ГОДИНА

Член 1

Со оваа одлука се утврдуваат основниците за пресметување и плаќање на придонесите за здравствено осигурување на лицата вработени кај приватни работодавци за кои со закон не е утврдена основница за придонес за здравствено осигурување.

Член 2

За вработени лица кај приватни работодавци, основница за пресметување и плаќање на придонесот за здравствено осигурување претставува лич-

ниот доход договорен меѓу работодавецот и работникот, но не помалку од следниве износи:

1. за неквалификувани работници, износ од 4200 дин.
 2. за полуквалификувани работници, износ од 4850 дин.
 3. за квалификувани работници, износ од 5750 дин.
 4. за висококвалификувани работници, износ од 7100 дин.
 5. за домашни помошнички, износ од 4200 дин.
- Доколку утврдените основици од претходниот став бидат помали од гарантираниот личен доход за 1982 година, истите ќе се усогласат со истиот.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 јануари 1982 година.

Бр. 08-780/12

25 декември 1981 година

Гостивар

Претседател,
Милутин Алексовски, с. р.

63.

Брз основа на член 26 од Законот за самоуправниот интересни заедници на здравството и здравственото осигурување („Службен весник на СРМ“, бр. 5/74, 9/78 и 43/78) и член 191 став 1 точка 7 од Статутот на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Гостивар, Собранието на Заедницата, на седницата на Соборот на работници — корисници на здравствени услуги и Соборот на даватели на здравствени услуги, одржана на 25 декември 1981 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПОСТОЈНИТЕ ИЗНОСИ НА ПРИДОНЕСИТЕ ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА ОДДЕЛНИ КАТЕГОРИИ ЛИЦА НАДВОР ОД РАБОТЕН ОДНОС ОСИГУРЕНИ ПО ПРОПИСИТЕ ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ ЗА 1982 ГОДИНА

Член 1

Придонесот за здравствено осигурување во постојан месечен износ за 1982 година се плаќа и тоа:

1. за лица кои по завршувањето на школувањето се наоѓаат на задолжителна практична работа или доброволна практика (волонтери), а не примаат личен доход — износ од 145,00 динари;

2. за учениците во стопанството и во стручните училишта со практична работа, за учениците на стручните школи и гимназиите за време на производна работа, како и студентите на вишите и високите школи, факултетите и уметничките академии за време на задолжителна практика во организациите — износ од 80,00 динари;

3. за учениците во стручните училишта и гимназиите и студентите на вишите и високите школи, факултетите и уметничките академии кога вршат практична работа во врска со наставата — износ од 52,00 динари;

4. за лицата кои учествуваат на младински работни акции — износ од 52,00 динари;

5. за лицата што учествуваат во организирани јавни работи ако на тие работи работат најмалку 6 часа дневно — износ од 52,00 динари;

6. за лицата на работа кои учествуваат во организирани јавни младински акции — износ од 52,00 динари;

7. за лицата што ќе претрпат повреди како учесници во определени јавни акции или во вршење на определени јавни функции или должности — износ од 52,00 динари;

8. за лицата кои се наоѓаат на предвојничка обука и логорување — износ од 52,00 динари;

9. за југословенските државјани кои согласно постојните прописи се упатени во странство заради учење, односно добивање со практика — износ од 145,00 динари;

10. за лица кои се наоѓаат на стручно усовршување или преквалификација што ги организира СИЗ за вработување — износ од 80,00 динари;

11. за лицата странски државјани за време на школување, стручно усовршување, или на постдипломски студии во Југославија кои поради тоа го прекинале работниот однос, ако за тоа време примаат стипендија — износ од 120,00 динари;

12. за лицата кои организацијата пред воспоставување на работен однос ги упати како стипендисти на практична работа во други организации заради стручно оспособување или усовршување — износ од 145,00 динари;

13. за лицата кои се на извршување задачи на територијалната одбрана или на цивилната заштита — износ од 52,00 динари;

14. за брачните другари односно родители осигурени по член 21 од Законот за здравствено осигурување и задолжителните видови на здравствена заштита на населението — износ од 120,00 динари;

15. за иселениците — повратници додека редовно се пријавуваат во СИЗ на вработување — износ од 145,00 динари;

16. за уживателите на постојана државна помош дадена од страна на бившите президиуми на Народното собрание или од страна на Извршниот совет — износ од 145,00 динари;

17. за носителите на Илинденска споменица кои не уживаат Илинденска пензија — износ од 120,00 динари;

18. за членовите на семејството на југословенските државјани кои се вработиле во странски земји со кои Југославија нема склучено спогодба за здравствено осигурување, а се осигурени кај странскиот носител на осигурување — износ од 230,00 динари.

Член 2

Придонесите на лицата опфатени со оваа одлука се пресметуваат и плаќаат месечно наназад.

Доколку придонесот се утврдува покусно од еден месец, за секој календарски ден од соодветниот период се плаќа по 1/30 од определениот месечен износ на придонесот.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 јануари 1982 година.

Бр. 08-780/13

25 декември 1981 година

Гостивар

Претседател,
Милутин Алексовски, с. р.

СОДРЖИНА

25.	Одлука за помилување на осудени лица	33
26.	Одлука за компензација на дел од трошоците за цената на струјата на Термоелектраната „Неготино“	34
27.	Наредба за утврдување на факторот за пресметување на вистинскиот приход од земјоделска дејност	34
28.	Наредба за изменување на Наредбата за пропишување на потсметки на уплатните сметки како и за утврдување на преодни сметки и на збирни стапки за уплатување на придонесите од личниот доход на работниците и од доходот	34
29.	Упатство за изменување и дополнување на Упатството за начинот на утврдувањето на основницата, пресметувањето, уплатувањето и насочувањето на задолжителниот заем за Фондот на Федерацијата — Општи акти на самоуправните интересни заедници	35
БИТОЛА		
38.	Одлука за стапките на придонесите за здравствено осигурување и стапката на посебниот придонес за користење на здравствена заштита во странство за осигурениците од подрачјето на општината Демир Хисар за 1982 година	35
39.	Одлука за стапките на придонесите за здравствено осигурување и стапката на посебниот придонес за користење на здравствена заштита во странство за осигурениците од подрачјето на општината Битола за 1982 година	36
40.	Одлука за стапките и тарифата на придонесите за здравственото осигурување и стапките на посебниот придонес за користење на здравствена заштита во странство за 1982 година за осигурениците од подрачјето на општината Ресен	37
41.	Одлука за придонесите на здравственото осигурување на земјоделците од подрачјето на општината Ресен за 1982 година	38
ДЕМИР ХИСАР		
42.	Одлука за утврдување пресметковна стапка за здружување средства во ОСИЗ за образование и воспитание — Демир Хисар за 1982 година	38
43.	Одлука бр. 0201-483/1 од 26 ноември 1981 година на Заедницата за вработување на општините Битола и Демир Хисар	38
ВИНИЦА		
44.	Одлука за постојаните износи на придонесите за здравствено осигурување на одделните категории лица надвор од работен однос осигурени по Законот за здравствено осигурување и задолжителните видови здравствена заштита на населението за осигурениците од подрачјето на општината Винаца за 1982 година	39
45.	Одлука за износот на надоместокот на трошоците за патување, исхрана и сместување на осигурените лица за време на патување и престој во друго место во врска со остварувањето на здравствена заштита	39
46.	Одлука за висината на надоместокот на трошоците за закоп на осигурените лица	40
47.	Одлука за стапката на придонесот за здравствено осигурување на работните луѓе што вршат земјоделска дејност со средства за работа над кои постои право на сопственост, од подрачјето на општината Винаца за 1982 година	40
ОХРИД		
48.	Одлука за стапките и тарифите на придонесите за здравственото осигурување на работниците за 1982 година	41
49.	Одлука за висината на придонесите за финансирање на здравственото осигурување на земјоделците за 1982 година	41
50.	Одлука за утврдување на основците за пресметување и плаќање на придонесите за здравствено осигурување на лицата вработени кај приватни работодавци за 1982 година	41
51.	Одлука за утврдување на посебниот придонес на здравствената заштита и членовите на потесното семејство на југословенските државјани на работа во странство	42
ШТИП		
52.	Одлука за постојаните износи на придонесите за здравствено осигурување на одделните категории лица надвор од работен однос осигурени по Законот за здравствено осигурување и задолжителните видови на здравствена заштита на населението за осигурениците од подрачјето на општина Штип за 1982 година	42
53.	Одлука за утврдување висината на болничките трошоци за 1982 година	43
54.	Одлука за утврдување висината на амбулантните услуги за 1982 година	43
55.	Одлука за утврдување висината на трошоците за стоматолошка здравствена заштита во 1982 година	43
56.	Одлука за утврдување на паричен надоместок за неа на душевно болни осигуреници	44
57.	Одлука за висината на надоместокот на трошоците за закоп на осигурените лица	44
58.	Одлука за износот на надоместокот на трошоците за патување, исхрана и сместување на осигурените лица за време на патување и престој во друго место во врска со остварувањето на здравствената заштита	44
59.	Самоуправна спогодба за обезбедување здравствена заштита и права од здравствено осигурување на неосигурените лица пријавени во Самоуправната интересна заедница за вработување — Штип и членовите на нивните семејства	45
ГОСТИВАР		
60.	Одлука за продолжување на важноста на Одлуката за утврдување стапките на придонесите за здравствено осигурување на работниците за 1981 година и во 1982 година	46
61.	Одлука за утврдување стапката на придонесот од катастарски приход и паушален износ на придонесот за здравствено осигурување на земјоделците за 1982 година	46
62.	Одлука за утврдување на основницата за пресметување и плаќање на придонесот за здравствено осигурување на лицата вработени кај приватни работодавци за 1982 година	46
63.	Одлука за постојните износи на придонесите за здравствено осигурување на оделни категории лица надвор од работен однос осигурени по прописите за здравствено осигурување за 1982 година	47